



# СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 31 октомври 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дина. — Претплатата за 1956 година изнесува 1500.— дина., а за странство 2200.— динари.— Редакција: Улица Краљевика Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

559.

Врз основа на главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, а во врска со членот 4 став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**

1. Во Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54, 43/54) во одделот I точката 5 се менува и гласи:

„5) Условите што заемобарателите мораат да ги исполнуваат за добивање на кредитите ги пропишува сојузниот државен секретар за работи на финансиите.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 379

30 октомври 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,  
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

560.

Врз основа на одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и членот 2 оддел I под а) точка 7/а од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), во согласност со секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издавам

## НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО**

1. Во Одлуката за надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56) во одделот II точка 3 по текстот под д) се додава нов текст под f), кој гласи:

„f) хиперфосфат — мелени сурови фосфати (28—30% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), вкупна фосфорна киселина, финоќа на мелењето 110—120 — — — — — 9.000“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14255

25 октомври 1956 година

Белград

Го заменува  
Државниот секретар  
за работи на финансиите  
Државен потсекретар,  
Зоран Полиќ, с. р.

561.

Врз основа на точката 8 од Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на стопанските организации по кредитите за дополнителните обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 50 алинеја 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), издавам

## НАРЕДБА

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ОД ОБВРСКАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА**

1. Претпријатијата за обработка на тутун се ослободуваат од обврската за депонирање гарантни износи по кредитите за дополнителни обртни средства наменети за откуп на тутун.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 12721

18 октомври 1956 година

Белград

Го заменува

Државниот секретар за работи на финансиите  
Државен потсекретар,  
Зоран Полиќ, с. р.

562.

Врз основа на членот 3 под а) точка 6 и членот 25 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите, издавам

## НАРЕДБА

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД МЕЃУ ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ И ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ЧИЈ СОСТАВ СЕ ТИЕ**

1. Во точката 12 на Наредбата за уредување на односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу трговските деловни единици и претпријатието во чиј состав се тие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56) се додава нов став, кој гласи:

„Работничкиот совет на претпријатието може со своја одлука да го одложи почетокот на примената на оваа наредба по 1 јануари 1956 година, а најдоцна до 1 октомври 1956 година.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2300

22 октомври 1956 година

Белград

Го заменува  
Државниот секретар  
за работи на стоковниот промет  
Државен потсекретар,  
Љубо С. Бабиќ, с. р.

563.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА ЗА РУДНИЦИТЕ**

I. Во Решението за пресметување разликата во цените при увозот на заштитни средства за рудниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/54) се вршат следните дополненија:

1) Во точката 1. алинеја А под а) на крајот се додаваат следните производи:

„Електрични дизел-локомотиви и нивни резервни делови,

јамски дупчалки на компримиран воздух и нивни резервни делови.“

2) во точката 3 се додава втор став, кој гласи:

„Сојузната индустриска комора ги издава предвидените потврди за производите од точката 1 алинеја А, доколку рудникот за кој се врши набавката ќе и' поднесе потврда од рударско-металуршкиот инспекторат на народната република, дека таа набавка е неопходна, бидејќи е во прашање рудник со појава на експлозивни гасови и опасен јагленов прав.“

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. Бр. 67

18 октомври 1956 година

Белград

Претседател  
на Комитетот за надворешна  
трговија,  
Хасан Бркиќ, с. р.

564.

Врз основа на членот 86 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/56) во врска со членот 22 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ**

1. Стопанските организации во областа на индустријата, градежништвото, патниот, речниот, поморскиот и воздушниот сообраќај и на надворешната трговија, претпријатијата за одржување пруги, претпријатијата за поставување, реконструкција, проектирање и инвестиционо одржување на телефонско-телеграфски уреди, како и селскостопанските организации што не вовеле плаќање по единица производ, се должни да пропишат правилници за премии до 15 ноември 1956 година.

2. Се овластува секретарот за трудот на републичкиот извршен совет во оправдани случаи да може да го продолжи рокот од точката 1 на ова решение и тоа најмногу до 1 април 1957 година.

3. За стопанските организации во областа на трговијата, угостителството и занаетчиството посебно ќе се определи рокот за пропишување на правилниците за премии.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1576

22 октомври 1956 година

Белград

Секретар за трудот  
на Сојузниот извршен совет,  
Франц Попиќ, с. р.

565.

Врз основа на членот 68 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53) и членот 11 оддел I под б) точка 12 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), а во согласност со Секретаријатот за сообраќај и врска на Сојузниот извршен совет, Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните пропишува

**ПРАВИЛНИК****ЗА РАБОТАТА И СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНСПЕКТОРИТЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПОШТИТЕ, ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ**

Член 1

Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните (во натамошниот текст: Генералната дирекција) и претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: претпријатијата) вршат контрола над правилното и уредното функционирање на поштенско-телеграфско-телефонската служба преку инспектори и други овластени службеници.

Член 2

Инспекторите на Генералната дирекција и инспекторите на претпријатијата (во натамошниот текст: инспекторите) работат врз основа на закон и други прописи, како и спрема смерниците на генералниот директор на Генералната дирекција односно на директорот на претпријатието.

Член 3

Во надлежност на инспекторите на Генералната дирекција спаѓа контролата над работењето на претпријатијата и на посебните единици на Генералната дирекција.

Инспекторите на претпријатијата вршат контрола над работата на основните и извршните единици.

Генералниот директор може да ги овласти инспекторите на Генералната дирекција да извршат преглед на работењето на одделни одделенија на Генералната дирекција, а директорот на претпријатието може да ги овласти инспекторите на претпријатието да извршат преглед на работењето на управата на претпријатието.

Член 4

Овластените службеници од членот 1 на овој правилник извршуваат одделни работи од надлежноста на инспекторите што ќе им ги стави во задача генералниот директор односно директорот на претпријатието.

Член 5

Инспекторите ги вршат следните групи работи:

1) контрола на примената на прописите за работењето на внатрешната и меѓународната поштенско-телеграфско-телефонска служба;

2) контрола на примената на прописите за работењето на стопанско-финансиското работење;

3) контрола на примената на прописите што се однесуваат на телеграфско-телефонската техничка

служба (организација на службата, проектирање, градење, колаудација и одржување телеграфско-телефонски постројки).

#### Член 6

Во Генералната дирекција постојат посебни инспектори за секоја група работи од претходниот член, со тоа што инспекторите за групата работи од точ. 1 и 3 на истиот член можат по потреба да вршат и контрола на стопанско-финансиското работење.

Во претпријатијата постојат инспектори за групите работи од точ. 1 и 3 на претходниот член.

Директорот на претпријатието може да ги овласти инспекторите од претходниот став да вршат и контрола на стопанско-финансиското работење во основните и извршните единици.

#### Член 7

Покрај определените работи од членот 5 на овој правилник, инспекторите особено ги вршат уште следните работи, доколку тие се однесуваат на нивниот сектор на контролата;

1) проверуваат дали прописите и наредбите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните за вршењето на службата и одговараат на наменетата цел и даваат предлози за нивна измена и дополнување;

2) го контролираат извршувањето на планот за пренос на работните единици и на другите планови што ги извршуваат основните и извршните единици;

3) ја испитуваат целесобразноста на организацијата и систематизацијата на работните места, како и системот на раководење со работата во управата на претпријатието и во основните и извршните единици;

4) ја испитуваат оправданоста на потребата од проширување, односно од измена на поштенско-телеграфско-телефонската мрежа;

5) соработуваат со раководителите на одделни сектори со цел на обезбедување и унапредување на службата.

#### Член 8

Покрај општите услови за засновување на работниот однос, инспекторите треба да ја имаат следната стручна спрема:

1) за групите работи од точ. 1 и 2 на членот 5 од овој правилник — правен или економски факултет и пропишан стручен испит, со најмалку 7 години служба во Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, односно средна општообразовна или на неа рамна школа или средна економска школа и пропишан стручен испит, со најмалку 10 години служба во Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

2) за групата работи од точката 3 на членот 5 на овој правилник — електромашински или електротехнички факултет (Отсек за електроврски — телекомуникации) и пропишан стручен испит, со најмалку 7 години служба во Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, односно средна техничка школа (Отсек за електроврски — телекомуникации), со најмалку 10 години служба во Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

#### Член 9

Службениците што на денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се затечат на положбата инспектор, како и службениците на кои им е признаена виша стручна спрема, можат да ја вршат должноста на инспектор иако не ги исполнуваат условите од претходниот член во поглед на школските квалификации.

#### Член 10

При вршењето на контрола инспекторот има право:

1) да ги прегледа основните средства, деловните книги, техничката документација и другите документи што овозможуваат правилна контрола;

2) да ги прегледа деловните простории, поштенско-телеграфско-телефонските постројки и објекти како и работите што ги изведува претпријатието во сопствена режија;

3) да ја проверува примената на стопанските прописи доколку овие се однесуваат на работењето на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

4) пред прегледот да прибави податоци што се однесуваат на поранешните прегледи и наоди и да утврди дали се преземани мерки заради отстранување на констатираните недостатоци.

#### Член 11

Ако при прегледот на работата се утврдат неправилности или се утврди дека наредените мерки не се извршени, инспекторот е овластен да ги соопштува одговорните лица и сведоци, да користи научни установи и стручњаци со цел на вештачење и да ги примени овластенијата од чл. 65 и 66 на Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Во случај на потреба инспекторот е овластен да бара помош од надлежниот орган на државната управа.

#### Член 12

Ако утврдената неправилност претставува кривично дело, инспекторот е должен да му поднесе пријава на надлежното јавно обвинителство.

Ако утврдената неправилност претставува дисциплинска неуредност или дисциплински престап, инспекторот е должен да му поднесе пријава на генералниот директор односно на директорот на претпријатието.

#### Член 13

Кога според важечките прописи е предвидена можност за привремено одземање на предметот на кривичното дело односно на дисциплинскиот престап, инспекторот може привремено да го одземе предметот, за што е должен да даде писмена потврда.

#### Член 14

Инспекторите на Генералната дирекција вршат контрола на работењето на посебните единици и на претпријатијата најмалку еднаш годишно.

Инспекторите на претпријатието вршат контрола на работењето на основните единици најмалку еднаш годишно, а контрола на извршните единици најмалку еднаш во две години.

Генералниот директор односно директорот на претпријатието во случај на потреба, покрај оваа контрола, може да определи и вонредна контрола на претпријатието и на основните или извршните единици.

Одлука за вонреден преглед на основните и извршните единици може да донесе и инспекторот на терен во сите случаи кога ќе оцени дека настаната ситуација го бара тоа, со тоа што е должен по извршената контрола да му поднесе посебен извештај на генералниот директор односно на директорот на претпријатието со причините за вршењето на вонредната контрола.

#### Член 15

Инспекторите на Генералната дирекција можат по претходно одобрение од директорот на претпријатието да користат соработка на инспекторите на претпријатието и на другите службеници на претпријатието.

Инспекторите на претпријатието можат по претходно одобрение од директорот на претпријатието, при вршењето на контролата на работењето да ги користат и стручњациите на претпријатието.

Заради извршување конкретни задачи инспектор на едно претпријатие може да врши извиди и на подрачје на друго претпријатие по претходно одобрение од директорот на односното претпријатие.

Во исклучително итни случаи инспектор на едно претпријатие може да врши извиди на подрачје на

друго претпријатие и без претходно одобрение од директорот на односното претпријатие, но за тоа во најкус срок мора дополнително да го извести директорот на тоа претпријатие.

**Член 16**

Инспекторот мора да има посебна легитимација со која се утврдува неговото својство на инспектор и стастение за вршење контрола.

Легитимација на инспекторот на Генералната дирекција му издава генералниот директор, а на инспекторот на претпријатие директорот на претпријатието.

Овластените лица определени за вршење конкретни задачи мораат за тоа да имаат решение од генералниот директор односно директорот на претпријатието.

**Член 17**

Инспекторот на Генералната дирекција по извршениот преглед е должен да го запознае директорот на претпријатието и управникот (шефот) на основната односно извршната единица за состојбата утврдена при прегледот на претпријатието или основната односно извршната единица.

Инспекторот на Генералната дирекција му поднесува писмен извештај за извршениот преглед на генералниот директор и на директорот на претпријатието.

Инспекторот на претпријатието по извршениот преглед е должен да го запознае управникот (шефот) на основната односно извршната единица со резултатот на прегледот и да ги запише во посебна, за оваа цел устроена книга, податоците за најдената состојба и да го определи рокот за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти, неправилности злоупотреби и друго.

Инспекторот на претпријатието по извршениот преглед му поднесува писмен извештај на директорот на претпријатието, а кога е во прашање преглед на извршна единица — и на управникот (шефот) на основната единица.

**Член 18**

Инспекторот на Генералната дирекција има право да бара од инспекторите на претпријатието:

1) поднесување тримесечни извештаи за работата на инспекторите на претпријатието и извештаи за извршените прегледи на основните и извршните единици според членот 67 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

2) извршување на определени конкретни задачи и поднесување извештаи.

**Член 19**

За извршените прегледи се води евиденција во очевидникот во Генералната дирекција и во претпријатијата. Во очевидникот се запишуваат податоците за тоа кои единици се прегледани, за времето на прегледот, за резултатите на прегледот и друго.

**Член 20**

Се овластува генералниот директор да донесува поблиски прописи за еднообразна работа на инспекторите на Генералната дирекција односно на инспекторите на претпријатијата.

**Член 21**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ГД ПТГ бр. 6616  
19 октомври 1956 година  
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Претседател  
на Управниот одбор,  
Генерален директор,  
Никола Милановиќ, с. р.

Претседател  
на Управниот одбор,  
Гојко Бубало, с. р.

**566.**

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ШИНИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Железнички горни stroj: Шини со тежина над 20 кг/м — Технички прописи за изработка и испорака	JUS C.K1.020
Железнички горни stroj: Шини со тежина над 20 кг/м — Форма, мерки и статички големини	JUS C.K1.021
Железнички горни stroj: Сврзачки, подложни и прицврсни плочички — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.B1.910
Железнички горни stroj: Тирфони и шински брукче — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.B1.911
Кочни папучи за шински возила — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.G3.901
Решетки за локомотивски ложишта — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.J1.901
Трупци за клипни и разводнички прстени — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.J3.902
Клипни и разводнички прстени за парни локомотиви — Технички прописи за изработка и испорака	JUS P.J3.903

Во временскиот период од 1 јануари до 31 декември 1957 година, а според спогодбата на Генералната дирекција на Југословенските железници и производителите, од пропишаното минимално издолжување 12% во колоната 3 табелата 3 на стандардот JUS C.K1.020, може да се отстапи.

Во временскиот период од 1 јануари до 31 декември 1957 година, наместо толеранциите за должините на шините и за пречникот и за отстојанието на дупката, наведени во табелата 2 на стандардот JUS C.K1.021, важи следното:

за должините на шините до 15 м	толеранцијата е $\pm 3$ мм
за должините на шините 15 до 20 м	толеранцијата е $\pm 4$ мм
за должините на шините 20 до 30 м	толеранцијата е $\pm 6$ мм
за пречникот и за отстојанието на дупката	толеранцијата е $\pm 1$ мм

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3738  
20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

567.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕДЕРИ  
ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА И ЗА ПРИБОР ЗА  
КОЧЕЊЕ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Федери за шински возила: Листести федери — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.010

Федери за шински возила: Завојни федери, калени по уобличувањето — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.110

Федери за шински возила: Завојни федери од тврдовлечен тел — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.111

Федери за шински возила: Полжаести федери — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.210

Федери за шински возила: Прстенести федери — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.510

Федери за шински возила: Тапетарски федери — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.810

Федери за шински возила: Федери за држење папучи за кочење — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F3.820

Кочни папучи и прибор за шински возила: Клинови за учврстување уметки — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.G3.110

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3731

20 октомври 1956 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

568.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСКИ-  
НИТЕ СКЛОПОВИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА И ЗА  
НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Оскини склопови за шински возила — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.010

Тркала за шински возила: Тркала изработени со гмечење — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.110

Тркала за шински возила: Тркала од челичен лив за коли JUS P.F2.111

Тркала за шински возила: Тркала од челичен лив за локомотиви, тендери и моторни коли JUS P.F2.112

Обрачи за тркала на шински возила — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.210

Оски за шински возила — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.310

Криваи, противкриваи и чепови за локомотиви — Технички прописи за изработка и испорака JUS P.F2.320

Профилсан шипкаст челик за прстени за прицврстување обрачи од шински возила JUS C.K1.300

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3737

20 октомври 1956 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

569.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-  
СТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ  
ВОЗИЛА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Упатство за димензионирање на водовите за електрични уреди на моторните возила JUS N.P0.101

Електрични уреди за моторни возила: Динамо (генератор) со пречник 112 мм учврстено со рамиња, со регулаторот на напонот прицврстен на јаремот JUS N.P2.011

Електрични уреди за моторни возила: Динамо (генератор) со пречник 112 мм учврстено со рамиња, со одвоен регулатор на напонот JUS N.P2.012

Електрични уреди за моторни возила: Динамо (генератор) со пречник 125 мм учврстено со опфатница JUS N.P2.013

Електрични уреди за моторни возила: Електроподвижувач (стартер) со пречник 112 мм со вијчено взапчување и со вклучна петлица — форма В JUS N.P5.301

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3736

20 октомври 1956 година

Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

570.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ  
ЗА ЛЕАЧКИ ПЕСОК**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Леачки песок. Класификација и оценка  
JUS B.V.85.011  
Леачки песок. Основни поими. Методи на испитување  
JUS B.V.88.011

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3734

20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

571.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ  
ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дизел гориво, мошне лесно D1  
JUS B.H.2.410  
Дизел гориво, лесно D2  
JUS B.H.2.411

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 декември 1956 година.

Бр. 3729

20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

572.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНА ВАР, ГРАДЕЖЕН ГИПС И ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ СИТА И РЕШЕТА**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Градежна вар  
JUS B.C1.020  
Градежен гипс  
JUS B.C1.030  
Лабораториски сита и решета  
JUS L.J9.010

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3728

20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

573.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ  
ЗА АЗБЕСТ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Азбест. Класификација — Технички услови  
JUS B.F1.001  
Азбест. Земање и обработка на моистри. Методи на испитување  
JUS B.F8.001

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3732

20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

574.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ  
ЗА ГАЛВАНСКИ ПРЕВЛАКИ**

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на галванските превлаки. Определување дебелината на превлаката според методот со млаз  
JUS C.A1.500  
Галвански превлаки. Дефиниции. Општо упатство. Означување  
JUS C.T7.105  
Галвански превлаки од цинк на челикот  
JUS C.T7.111  
Галвански превлаки од кадмиум на челикот  
JUS C.T7.112  
Галвански превлаки од никел и никел-хром на челикот  
JUS C.T7.113

Галвански превлаки од бакар-никел и бакар-никел-хром на цинкот и на цинковите легури JUS C.7.114

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3730  
20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

575.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Летварица за овошје и зарзават	JUS D.F1.038
Летварица за овошје и зарзават	JUS D.F1.039
Летварица за овошје и зарзават	JUS D.F1.040
Длабока отворена летварица	JUS D.F1.041
Голема летварица со капак	JUS D.F1.042
Сандак за суви смокви	JUS D.F1.043
Двегуба плитка летварица	JUS D.F1.044
Голема отворена плитка летварица	JUS D.F1.045
Кошниче за јагоди	JUS D.F1.046
Кошниче за прешци	JUS D.F1.047
Рамка за кошничичиња	JUS D.F1.048

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 3735  
20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија  
за стандардизација,  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

576.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊСКА СУРОВА КОЖА, ИЗДАНИЕ ОД 1952, И ЗА НЕГОВА ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊСКА СУРОВА КОЖА, ИЗДАНИЕ ОД 1956 ГОДИНА

1. Се става во сила југословенскиот стандард донесен со Решението за донесување југословенски

стандарди за квалитетот на суревите кожи, штабените кожи и кожните обувки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52), и тоа:

Суро̀ва кожа од домашно потекло. Свињска суро̀ва кожа JUS G. B 1.011

2. Како замена за стандардот од точката 1 од ова решение се донесува во издание на Сојузната комисија за стандардизација следниот југословенски стандард:

Суро̀ва кожа од домашно потекло. Свињска суро̀ва кожа JUS G. B 1.011 — 1956

3. Овој југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

4. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 декември 1956 година.

Бр. 3733  
20 октомври 1956 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната комисија за стандардизација  
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстовите на законите објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, на македонски јазик се поткраднале долу наведените печатни грешки, та се даваат

### ИСПРАВКИ

НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БУѢТИТЕ, ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИЛМОТ, ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР, ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА, ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ И ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1) Во Основниот закон за буѢтите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во членот 36, седмиот ред од првиот став треба да гласи: „наесните, на началникот на секретаријатот за финан-“.

2) Во Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/56), зад првиот став од членот 49 треба да се стави наслов: „Член 50“.

3) Во Основниот закон за заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56), член 9, ред 1, место „постојавите“ треба да стои „постојните“.

4) Во Законот за санитарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), во членот 52, став 1, ред 4, место „инспекторат“ треба да стои „инспектор“; во членот 53, ред 4, зад запирката треба да се стави „доколку“.

5) Во Основниот закон за новинските претпријатија и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/56), во членот 24, став 2, третиот ред (кој треба да биде на местото на последниот ред од вториот став на членот 22) треба да гласи: „искористува во потполност капацитетот на печат-“.

6) Во Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56), во членот 113, став 2, првиот ред треба да гласи: „Службеникот на Народната милиција кој според“

Од Сојузната народна скупштина, 23 октомври 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за занимањата на работниците во трговијата со опис на основните работи на одделни занимања („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/56) се поткраднати долу наведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАНИМАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА СО ОПИС НА ОСНОВНИТЕ РАБОТИ НА ОДДЕЛНИ ЗАНИМАЊА

Во точката I по редниот број 105, треба да се уфрли по погрешка изоставеното занимање: „106) помошник на откупувач на семиња“.

Во истата точка досегашните редни бројеви 106—109 стануваат редни броеви 107—110.

Од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, 6 октомври 1956 година, Белград.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 23 став 5, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН САНИТАРЕН ИНСПЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ САНИТАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се назначува за главен санитарен инспектор на Сојузниот санитарен инспекторат др Радомир Гериќ, досегашен директор на Хигиенскиот институт на НР Србија.

Б бр. 2242  
19 октомври 1956 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Секретар Потпретседател  
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 20 од 12 јули 1956 година објавува:

**Уредба** за одредување условите под кои се смета дека лицата што примаат илинденска пензија немаат достаточна средства за издржување;

**Одлука** за воведување приемни испити за упис на нови студенти на Медицинскиот факултет;

**Решение** за изменување претседател и членови на Републичкиот совет за школство;

**Извештај** на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во Изборната околина тетовска II.

## СОДРЖИНА:

	Страна
559. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за кредитирање на индивидуалните земјоделски производители — — — —	773
560. Наредба за дополние на Одлуката за надоместокот (ретресот) при купувањето на вештачки Губриња и средства за заштита на растенијата за потребите на селското стопанство — — — —	773
561. Наредба за ослободување претпријатијата за обработка на тутун од обврската за депонирање гарантни износи по кредитите за дополнителни обртни средства — —	773
562. Наредба за дополние на Наредбата за уредување на односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу трговските деловни единици и претпријатието во чиј состав се тие — — — —	773
563. Решение за дополненија на Решението за пресметување разликата во цените при увозот на заштитни средства за рудниците	774
564. Решение за определување рокот на стопанските организации за пропишување на правилниците за <u>преди</u> — — — —	774
565. Правилник за работата и стручната спрема на инспекторите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — —	774
566. Решение за југословенските стандарди за железнички шини — — — —	776
567. Решение за југословенските стандарди за федери за шински возила и за прибор за кочење шински возила — — — —	777
568. Решение за југословенските стандарди за оскините склопови за шински возила и за нивните елементи — — — —	777
569. Решение за југословенските стандарди од областа на електричните уреди за моторни возила — — — —	777
570. Решение за југословенските стандарди за леачки песок — — — —	778
571. Решение за југословенските стандарди за течни горива — — — —	778
572. Решение за југословенските стандарди за градежна вар, градежен гипс и за лабораториски сита и решета — — — —	778
573. Решение за југословенските стандарди за азбест — — — —	778
574. Решение за југословенските стандарди за галвански превлаки — — — —	779
575. Решение за југословенските стандарди за амбалажа од дрво — — — —	779
576. Решение за престанок на важењето на југословенскиот стандард за свињска сурова кожа, издание од 1952, и за негова замена со југословенскиот стандард за свињска сурова кожа, издание од 1956 година — — — —	779
Исправки на Основниот закон за буџетите, Основниот закон за филмот, Основниот закон за заштитата од пожар, Законот за санитарната инспекција, Основниот закон за новинските претпријатија и установи и Законот за органите на внатрешните работи — — — —	780
Исправка на Решението за занимањата на работниците во трговијата со опис на основните работи на одделни занимања —	780